



# Healthgrouper Меѓународен Самит #1

Скопје, 19 декември 2012 год

Хелтгруппер успешно го реализираше меѓународниот Самит за Проектот „Плаќање по учинок“. Самитот побуди голема заинтересираност помеѓу учесниците и општата јавност во Република Македонија. На Самитот свое учество земаа врвни меѓународни и домашни експерти од областа кои ги презентираа меѓународните искуства во спроведувањето на слични реформи. Самитот понуди уникатна можност преку отворена и стручна дебата на тема Кој добива, кој губи да се извлечат основни пораки за проектот „Плаќање по учинок“. Главната цел на Самитот беше како да се направи и успешно имплементира ваков проект во праксата.

Хелтгруппер ги презентира клучните пораки кои произлегоа од дискусиите и дебатата за време на Самитот. Овие пораки се наменети за стручната и пошироката јавност, како и до креаторите на здравствените политики. Хелтгруппер искрено се надева дека преку овие пораки ќе се доближат ставовите на спротиставените страни и ќе се изнајде заедничко прифатливо решение за модификација на проектот „Плаќање по учинок“, кое ќе ги заштити интересите на пациентите, ќе им помогне и мотивира лекарите, како и да ја поддржи иницијативата на Владата поуспешно да ја спроведе предвидената реформа во пракса.

## Клучни пораки од Самитот

- 1.** Утврдената плата на на лекарите, треба да се коригира врз основа на неговиот учинок во месецот, но врз база на сет од индикатори објективно поставени во зависност од нивото и квалитетот на здравствената услуга, односот кон пациентите, иновациите во работата (унапредување на процесите, споделување на знаењето и заштеди на ресурсите); .
- 2.** Позитивната мотивација и стимулација на докторите, а не казните се основен предуслов за успешна имплементација на било која здравствена реформа.
- 3.** Самитот јасно покажа дека е потребна широка дебата на сите засегнати страни за спроведување на реформите и стабилизација на здравствениот систем, како највитален и најскап дел на македонското општество .